

PHILIPS

Слушалки

Серија 5000

TAT5000



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на

www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни упатства	2
	Заштита на слух	2
	Општи информации	2

2	Вашите вистински безжични слушалки за во уво	4
	Што има во кутијата	4
	Други уреди	4
	Преглед на вашите вистински безжични слушалки за во уво	5

3	Вовед	6
	Полнење на батеријата	6
	Како да ги носите	7
	Преземање апликации	7
	Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за првпат	7
	Спарување на слушалката со друг Bluetooth уред	8

4	Користење на слушалките	9
	Поврзете ги слушалките на Bluetooth уред	9
	Контрола на ANC (активно откажување бучава)	9
	Вклучување/исклучување	10
	Управувајте со вашите повици и музика	10
	Говорен помошник	10
	LED индикатор статус на слушалки за во уво	10
	LED индикатор статус на кутија за полнење	11

5	Ресетирање на слушалките за во уво	12
---	------------------------------------	----

6	Технички податоци	12
---	-------------------	----

7	Напомена	13
	Изјава за усогласеност	13
	Фрлање на вашиот стар производ и батерија	13
	Отстранување на интегрираната батерија	13
	Усогласеност со ИЕП	14
	Информации за животната средина	14
	Известување за усогласеност	14

8	Заштитни знаци	16
---	----------------	----

9	Често поставувани прашања	16
---	---------------------------	----

1 Важни безбедносни упатства

Заштита на слух



Опасност

- За да се избегне оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина на звук и поставете ја јачината на звук на безбедно ниво. Колку е поголема јачината на звук, толку е пократко времето на безбедно слушање.

Уверете се дека ги почитувате следните упатства кога ги користите слушалките.

- Слушајте на разумни јачини на звук, во разумно времетраење.
- Внимавајте да не ја засилувате јачината на звук постојано како што ќе се навикнувате на слушањето.
- Не пуштајте ја јачината на звук толку силно за да не можете да слушате што се случува околу вас.
- Треба да користите внимателно или повремено да го прекинувате користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерен притисок од звукот од деловите за уши и слушалките може да предизвика оштетување на слухот.
- Користењето на слушалки со покривање на двете уши не се препорачува додека возите и може да е нелегално во некои подрачја.

- За ваша безбедност, избегнувајте одвлекување на вниманието од музика или телефонски повици додека сте во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

Општи информации

За да избегнете штета или дефект:



Внимание

- Не изложувајте ги слушалките на преголема жештина
- Не испуштајте ги слушалките.
- Слушалките не треба да бидат изложени на капење и прскање. (Погледнете го IP рангирањето на конкретниот производ)
- Не дозволувајте слушалките да бидат потопени во вода.
- Не полнете ги вашите слушалки кога конекторот или приклучницата се влажни.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензин или абразиви.
- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон, нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Алтернативно, извадете ги врвовите на слушалките, свртете ги каналите за звук надолу и нежно потчукнете ги слушалките околу пет пати на сува крпа или нешто слично за да се отстрани насобраната вода од внатрешноста.
- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчиња за една употреба или дуги супстанции за чистење.
- Интегрираната батерија не треба да се изложува на прекумерна топлина како на сонце, оган или слично.
- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- За да се постигне конкретното IP рангирање, отворот за полнење мора да биде затворен.

- Фрлање батерија во оган или жешка рерна, или механичко гмечење или сечење на батерија, може да резултира со експлозија.
- Оставање на батеријата во опкружување со екстремно висока температура може да доведе со експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Батерија подложна на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Замена на батерија со неправилен тип претставува ризик од сериозно оштетување на слушалките и на батеријата (на пример, во случај на некои типови на литиумски батерии).
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.
- За да избегне ризик од пожар, уредот се напојува само од надворешен извор на енергија чиј излез треба да биде во согласност со PS1 (со излезна моќност која не надминува 15 W).

Температури на работење и складирање и влажност

- Складирајте ги на место каде температурата е помеѓу -20°C (-4°F) и 50°C (122°F) до 90% релативна влажност.
- Користете ги на место каде температурата е помеѓу 0°C (32°F) и 45°C (113°F) до 90% релативна влажност.
- Работниот век на батеријата може да се скрати при услови на висока или ниска температура.

2 Вашите вистински безжични слушалки за во уво

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support. Со овие вистински безжични слушалки за во уво на Philips можете да:

- Уживате во удобни безжични повици без употреба на раце
- Уживате и безжично да ја контролирате музиката
- Префрлате помеѓу повици и музика
- Уживате во откажување на бучава


Што има во кутијата




Вистински безжични слушалки за во уво TAT5000



Ушни наставки x 3 пара



Type-C-кабел за полнење (само за полнење)



Кратко упатство



Гаранција






Безбедносно упатство

Други уреди

Мобилен телефон или уред (на пр. преносен компјутер, таблет, адаптери за Bluetooth, MP3 плеери и др.) кои ги поддржува Bluetooth и е компатибилен со слушалките за во уво.

Преглед на вашите вистински безжични слушалки за во уво



- ① Изолациски филм
- ② Мултифункционален допир (MFT)
- ③ Bluetooth копче за поврзување/
Копче за ресетирање
- ④ LED индикатор (состојба на
батерија или состојба на полнење)
- ⑤ USB-C отвор за полнење

3 Вовед

Полнење на батеријата




Белешка

- Пред да ги користите слушалките, ставете ги во кутијата за полнење и полнете ја батеријата 2 часа за оптимален капацитет и работен век на батеријата.
- Користете само оригинален USB-C кабел за полнење за да избегнете какво било оштетување.
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

Кутија за полнење

Приклучете го едниот крај од USB-C кабелот во кутијата за полнење и другиот крај во изворот на енергија.




Совет

- Кутијата за полнење служи како преносна резервна батерија за полнење на слушалките. Кога кутијата за полнење е целосно наполнета, таа целосно ќе ги наполни слушалките за во уво 3 пати.

Слушалки

Отстранете ги изолациските филмови од слушалките и вратете ги слушалките назад во кутијата за полнење.

- LED индикаторот на кутијата за полнење трепка бело.
- Затворете го капакот на кутијата за полнење, кутијата започнува да ги полни слушалките.



Совет



- Вообичаено, целосното полнење трае 2 часа (за слушалките за во уво или за кутијата за полнење) со USB кабел.

Како да ги носите

Изберете соодветни ушни наставки за оптимално вклопување


Цврстото и безбедно поставување ќе обезбеди најдобар квалитет на звук и поништување на бучава.

- 1 Тестирајте кои ушни наставки ви обезбедуваат најдобар звук и удобност при носење.
- 2 Обезбедени се 3 големини на силиконски ушни наставки: големи, средни, мали.



Ставете ги слушалките за во уво

- 1 Проверете дали слушалките за во уво се за лево или десно уво.
- 2 Ставете ги слушалките за во уво во ушите и завртете лесно додека да постигнете безбедно вклопување.



Преземање апликации

Скенирајте го QR-кодот/притиснете го копчето 'Преземи' или пребарувајте 'Philips Headphones' во Apple App Store или Google Play за да ја преземете апликацијата.

Поврзете се



philips.to/headapp

Апликацијата Philips Headphones овозможува да управувате со музиката што ја слушате. Можете да го прилагодите звукот така што музиката и искуството при повици најдобро да одговараат на вашите потреби.

Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за првпат

- 1 Уверете се дека слушалките се целосно наполнети и исклучени.
- 2 Отворете ја кутијата за полнење, слушалките за во уво ќе бидат во режим на спарување и подготвени за поврзување.
 - ↪ Светилките LED на двете слушалки за во уво трепкаат наизменично бело и сино
 - ↪ Слушалките за во уво сега се во режим на спарување и подготвени се да се спарат со уредот Bluetooth (на пр. мобилен телефон)

- 3 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 4 Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, погледнете го корисничкото упатство за вашиот Bluetooth уред.

Белешка

- По вклучување, ако слушалките не можат да најдат претходно поврзан Bluetooth уред, ставете ги во режим на поврзување (притиснете го копчето на кутијата 3 секунди со двете слушалки внатре и кутијата отворена).

Следниов пример ви покажува како да ги спарите слушалките со вашиот Bluetooth уред.

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAT5000**.
- 2 Внесете ја лозинката на слушалките „0000“ (4 нули) ако се побара. За оние уреди кои користат Bluetooth 3.0 или понов, нема потреба да внесете лозинка.



Philips TAT5000

Единечна слушалка за во уво (Моно режим)

Извадете ја десната или левата слушалка за во уво од футролата за полнење за Моно користење. Слушалката за во уво ќе се вклучи автоматски.

Белешка

- Извадете ја втората слушалка за во уво од кутијата за полнење и тие автоматски ќе се спарат една со друга.

Спарување на слушалката со друг Bluetooth уред

Ако сакате да поврзете друг Bluetooth уред со слушалките, едноставно ставете ги во режим на поврзување (притиснете го копчето на кутијата 3 секунди со двете слушалки внатре и кутијата отворена), потоа откријте го вториот уред според нормалната постапка за поврзување.



 =  3"

Белешка

- Слушалките за во уво чуваат 4 уреди во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 4 уреди, најрано спарениот уред се заменува со нов.

Поврзување во повеќе точки

Спарување

- Спарување на слушалките со 2 уреда, пр. мобилен телефон и лаптоп.

Префрлање помеѓу уреди

- Во кое било време, може да слушате музика само од 1 уред. Другиот уред ќе биде за телефонски повик.
- Паузирајте го аудиото од 1 уред, а потоа пуштете го аудиото од другиот уред.

Белешка

- Кога пренесувате аудио од Уред 1, примањето повик од Уред 2 автоматски ќе ја паузира репродукцијата на Уред 1. И повикот автоматски ќе се пренесе на слушалките.
- Завршувањето на повикот автоматски ќе ја продолжи репродукцијата од уред 1.

4 Користење на слушалките

Поврзете ги слушалките на Bluetooth уред

- 1
- Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 2
- Отворете го капакот на футролата за полнење.
-
- Ќе светне бела ЛЕД светилка.
-
- Слушалките ќе го пребараат последниот поврзан Bluetooth уред и повторно ќе се поврзат на него автоматски. Ако последниот поврзан не е достапен, слушалките ќе пребаруваат и повторно ќе се поврзат со претпоследниот поврзан уред.



Совет

- Ако ја вклучите функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред откако сте ги вклучиле слушалките за во уво, мора да одите до Bluetooth менито на уредот и да ги поврзете слушалките за во уво со уредот рачно.



Белешка


- Кај некои Bluetooth уреди, поврзувањето може да не е автоматско. Во овој случај, треба да одите до Bluetooth менито на вашиот уред и рачно да ги поврзете слушалките и Bluetooth уредот.

Контрола на ANC (активно откажување бучава)

Овозможување ANC

Различни ANC режими може да се менуваат со двоен допир на левата слушалка.

- ANC функцијата автоматски се активира кога слушалката е поставена во увото.
- Допрете го MFT двапати, ќе ја исклучи ANC функцијата.
- Повторно допрете го MFT двапати, ќе се префрли на режим на свесност.



Задача	MFT	Операција
ANC ВКЛУЧЕНО	Лева слушалка за во уво	Двојно допрете
ANC ИСКЛУЧЕНО	Лева слушалка за во уво	Двојно допрете
Режим на свесност	Лева слушалка за во уво	Двојно допрете
Брза свесност	Лева слушалка за во уво	Продолжете со допирање

Вклучување/исклучување

Задача	MFT	Операција
Вклучете ги слушалките за во уво		Отворете го капакот на кутијата за полнење за да ја вклучите
Исклучете ги слушалките за во уво		Затворете го капакот на кутијата за полнење за да ја исклучите

Управувајте со вашите повици и музика

Контрола на музика

Задача	MFT	Операција
Репродуцирање или паузирање музика	Десна слушалка за во уво	Двојно допрете
Следна нумера	Десна слушалка за во уво	Допрете трипати
Претходна нумера	Лева слушалка за во уво	Допрете трипати
Прилагодување на јачина на звук +	Десна слушалка за во уво	Допрете еднаш, а потоа држете долго
Прилагодување на јачина на звук -	Лева слушалка за во уво	Допрете еднаш, а потоа држете долго

Белешка

- Ке слушнете звук што укажува дека гласноста го достигнала максималното ниво.

Контрола на повик

Задача	MFT	Операција
Прифати/Прекини повик	Десна/Лева слушалка за во уво	Единечен допир
Прекини го повикот/Одбиј повик	Десна/Лева слушалка за во уво	Двојно допрете

Говорен помошник

Задача	Копче	Операција
Активирај говорен (Siri/Google) помошник	Десна слушалка за во уво	Продолжете да допирате после активираниот тон
Запри говорен помошник	Десна слушалка за во уво	Единечен допир

LED индикатор статус на слушалки за во уво

Статус на слушалки	Индикатор
Слушалките за во уво се поврзани со Bluetooth уред	Белото LED светло трепнува еднаш
Слушалките за во уво се подготвени за спарување	LED светлото свети сино и бело наизменично
Слушалките за во уво се вклучени но не се поврзани со Bluetooth уред	Белото LED светло трепка на секоја секунда (автоматско исклучување после 3 минути)

Ниско ниво на батерија (слушалки за во уво)	Белото LED светло трепка 3 пати на секои 5 секунди
Батеријата е потполно наполнета (кутија за полнење)	Погледнете во LED на футрола

LED индикатор статус на кутија за полнење

Кога се полни	Индикатор
Слаба батерија	Свети жолто LED светло
Релативно адекватна батерија	Свети бело LED светло

Се користи и капакот е отворен	Индикатор
Слаба батерија	Жолто LED светло трепка бавно 4 циклуси
Релативно адекватна батерија	Се вклучува бело LED во траење од 5 секунди

5 Ресетирање на слушалките за во уво

Ако се соочите со некои проблеми за спарување или поврзаност, може да ја следите следната постапка за да ги ресетирате слушалките за во уво на фабрички поставени поставки.

- 1 На Bluetooth уредот, одете во Bluetooth менито и отстранете го **Philips TAT5000** од списокот со уреди.
- 2 Исклучете ја функцијата Bluetooth на Bluetooth уредот.
- 3 Вратете ги слушалките за во уво во кутијата за полнење, и отворете го капакот.
- 4 Притиснете го копчето на кутијата двапати.
- 5 Следете ги чекорите во „Користете ги слушалките за во уво - поврзете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред“.
- 6 Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAT5000**.

Ако слушалките за во уво не реагираат, може да ја следите постапката подолу за да го ресетирате хардверот на вашите слушалки.

- Вратете ги слушалките за во уво во кутијата за полнење и отворете го капакот, притиснете го копчето на кутијата подолго од 10 секунди.

6 Технички податоци

- Време на репродукција на музика (ANC вклучен): 7 + 21 часа
- Време на репродукција на музика (ANC исклучен): 10 + 30 часа
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јон батерија 65 mAh на секоја слушалка за во уво, литиум-јон батерија 600 mAh на футролата за полнење
- Верзија на Bluetooth: 5.4
- Компатибилни профили на Bluetooth:
 - HFP (Профил за хендс-фри)
 - A2DP (Профил за напредна аудио дистрибуција)
 - AVRCP (Профил за далечинска контрола на аудио видео)
 - TMAP (Профил за телефонија и медиумски аудио)
- Поддржани аудиокодеци: LC3, SBC
- Фреквенциски опсег: 2,402-2,480 GHz
- Моќност на емитер: < 10 dBm
- Опсег на работење: До 10 метри (33 стапки)
- Автоматско исклучување на напојување
- USB-C порта за полнење
- Предупредување за ниско ниво на батерија: достапно
- Полнење од 15 минути дава 3 часа репродукција



Белешка

- Спецификациите се предмет на промена без известување.

7 Напомена

Изјава за усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата RED 2014/53/EU и прописите за радиоопрема на OK SI 2017 бр. 1206. Изјава за усогласеност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерии според Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот комунален отпад. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.


Отстранување на интегрираната батерија

Ако нема систем за собирање/ рециклирање на електронски производи во вашата земја, може да ја заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред да ги фрлите слушалките за во уво.

- Осигурете се дека слушалките за во уво се исклучени од кутијата за полнење пред да ја отстраните батеријата.



- Осигурете се дека кутијата за полнење е исклучена од USB кабелот за полнење пред да ја отстраните батеријата.



Усогласеност со ИЕП

Овој производ соодветствува со сите применливи стандарди и прописи кои се однесуваат на изложеност на електромагнетни полиња.

Информации за животната средина

Избегнато е секако непотребно пакување.

Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија.

Почитувајте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.

Известување за усогласеност

Уредот соодветствува со FCC правилата, Дел 15. Работењето подлежи на следниве два услови:

1. Овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и
2. Овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење.

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, согласно со дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција

во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радио фреквентна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за употреба, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека интерференцијата нема да се појави во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот
- Консултирајте се со продавач или искусен радио/ТВ техничар за помош

FCC изјава за изложеност на зрачење:

Оваа опрема соодветствува со FCC ограничувањата за изложеност на зрачење определени за неконтролирана околина.

Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

Внимание: Корисникот е предупреден дека промените или модификациите кои не се изрично дозволени од страна одговорна за усогласеност може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски, научен и економски развој Канада. Работењето подлежи на следниве два услови: (1) овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и (2) овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење на уредот.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC изјава за изложеност на зрачење:

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на зрачење на Канада определени за неконтролирани околии.

Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

8 Заштитни знаци

Bluetooth

Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани заштитни знаци марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од MMD Hong Kong Holding Limited е лиценцирана. Други трговски марки и заштитни знаци се оние на нивните соодветни сопственици.

Siri

Siri е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и во други земји.

Google

Google и Google Play се трговски заштитни знаци на Google LLC..

9 Често поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки за во уво не се вклучуваат.

Нивото на батерија е ниско. Наполнете ги слушалките.

Не можам да ги спарам Bluetooth слушалките со Bluetooth уред.

Bluetooth е оневозможен. Овозможете ја карактеристиката Bluetooth на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

Спарувањето не функционира.

- Ставете ги двете слушалки за во уво во кутијата за полнење.
- Уверете се дека сте ја оневозможиле Bluetooth функцијата на сите претходно поврзани Bluetooth уреди.
- На Bluetooth уредот, избришете го „Philips TAT5000“ од Bluetooth листата.
- Спарете ги вашите слушалки за во уво (видете „Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за првпат“ на страница 7).

Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките.

- Слушалките за во уво можеби се поврзани со уредот со кој претходно биле спарени. Исклучете го поврзаниот уред или тргнете го од опсег.
- Спарувањето можеби било ресетирано или слушалките за во уво претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги повторно

слушалките за во уво со Bluetooth уредот како што е опишано во корисничкото упатство. (видете „Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за првпат“ на страница 7).

Моите Bluetooth слушалки за во уво се поврзани со Bluetooth мобилен телефон со овозможено стерео, но музиката е пуштена само на звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете го корисничкото упатство на вашиот мобилен телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките.

Квалитетот на аудиото е лош и се слуша звук на пукање.

- Bluetooth уредот е надвор од опсег. Намалете ја далечината помеѓу слушалките и Bluetooth уредот, или отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Наполнете ги вашите слушалки за во уво.

Квалитетот на аудиото е лош кога стримингот од мобилен телефон е многу бавен или стримингот воопшто не работи.

Уверете се дека вашиот мобилен телефон не само што поддржува (моно) HFP туку исто така поддржува A2DP и е BT4.0x (или повисоко) компатибилен (видете „Технички податоци“ на страница 12).

Редовно чистете ги слушалките.

- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон,

нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Или, отстранете ги горните делови на слушалките за уши, завртете ги звучните водови надолу и нежно притиснете ги слушалките околу 5 пати на сува крпа или слично за да ја отстраните водата насобрана внатре.

- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчиња за една употреба или дуги супстанции за чистење.

Редовно полнете ги слушалките.

Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ. Сите други имиња на компании и производи може да се заштитни знаци на соодветни компании со кои може да се поврзани.

